



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **62/2010**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за транспорт и врски**

I.1.2)Адреса:**ул. Даме Груев 6**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.mtc.gov.mk](http://www.mtc.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Зоран Маџовски** Адреса на е-пошта:**[madzo@mtc.gov.mk](mailto:madzo@mtc.gov.mk)** Телефон/Факс:**02 3154 505/3 226 392**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуга за изработка на проектна документација на ниво на Идеен, Основен и Изведбен проект за објект Управна зграда на Министерство за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар – Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга: бр.12

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Подетален опис на предметот на јавната набавка е даден во тендерската документација.**

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **71220000-6**

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 6**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Не**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **30.12.2010**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **6903000,00 ден.** Најниска добиена понуда: **6903000,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Конзорциум „УКИМ Градежен Факултет“ - Скопје и „Градежен Институт Македонија“**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Партизански одреди“ 24 ПФ 560 и ул. „Дрезденска“ бр. 52**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **6000000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **6903000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **14.01.2011**